

Бр:

06.04.2020, Скопје

**До: МАКЕДОНСКА БЕРЗА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД СКОПЈЕ**

**Предмет: ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕЗЕНТИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

**Врска: Финансиски извештаи – консолидирани, неревидирани  
(01.01.2019 – 31.12.2019)**

Почитувани,

Во врска со објавените полугодишни неревидирани, консолидирани финансиски извештаи (Биланс на успех, Биланс на состојба, Извештај за парични текови, Извештај за промена во капиталот) за период 01.01.2019 – 31.12.2019 година за Аутомакедонија АД Скопје и поврзаните субјекти, доставуваме кратки појаснувања кон резултатите, воедно согласно последното известување од МБХВ Скопје од 03.08.2018 за измена и дополнување на Правилата за котација бр.02-830/1 од 19.06.2018:

Прикажаните финансиски резултати и финансиски состојби на Групацијата Аутомакедонија со 31.12.2019 се презентирани согласно објективните финансиски параметри и согласно финансиско – сметководствена политика и стратегија на финансискиот менаџмент со воедно директно применување на финансиско - сметководствените политики и меѓународните сметководствени стандарди. Промени на сметководствените политики генерални во овој период не се направени. Преглед финансиските резултати даваат детален финансиски извештај и споредба на финансиското работење за Аутомакедонија АД Скопје и поврзаните субјекти во две последователни години за истиот период.

Во консолидацијата влегуваат следните компании – сразмерно 2019 во однос на 2018

Година	2018	2019
<b>Друштва во консолидација</b>	<b>% на матичното друштво</b>	<b>% на матичното друштво</b>
<i>АУТОМАКЕДОНИЈА АД</i>	матично друштво	матично друштво
<i>АМ ЦЕРТ ДООЕЛ</i>	100.00%	100.00%
<i>АМ БРОКЕР АД</i>	40.00%	40.00%
<i>СИЦ БИТОЛА</i>	100.00%	100.00%
<i>АМ ЦЕРТ Белград</i>	100.00%	0.00%
<i>АУТО ОНЕ</i>	100.00%	100.00%
<i>АУТО 1 РЕНТ</i>	100.00%	100.00%

Работењето на Групацијата АУТОМАКЕДОНИЈА и поединечните компании во 2019 година е позитивно во однос на финансиски резултат. И во 2019 година финансиските практики во однос на позитивни индикатори на ликвидност и солвентност се следени од страна на менаџментот и финансовиот сектор.

## БИЛАНС НА УСПЕХ

- **ГРУПАЦИЈА АУТОМАКЕДОНИЈА АД** во периодот 01.01.2019 – 31.12.2019 година согласно презентираниот извештај оствари позитивен финансиски резултат во износ **7.307.873 мкд добивка пред оданочување и 4.436.401 мкд нето добивка**

Согласно презентираниите финансиски резултати за двете последователни години евидентно е

- **Зголемувањето на вкупните оперативни приходи за 15%** во однос на истиот период претходната година, со зголемување на приходите од продажба за 15%, како резултат на спроведени успешни активности во однос на продажба на возила од брендот Опел и автобуси од брендот Исузу, како и зголемен износ на остварен приход од сервисни услуги – зголемени приходи на ниво на Аутомакедонија АД за 20%, зголемени приходи во Сообраќајно Испитниот Центар во Битола за 25% и во АМ Брокер за 12%.
- **Оперативните расходи во 2019 година се зголемени за 15% во однос на истиот период 2018 година.** како директен резултат на напоредно зголемување на набавната вредност на продадени производи аналогно на зголемување на приходите од продажба.
- Оперативните расходи во 2019 имаат најдиректен и најголем ефект на зголемување од **вонредната активност за резервирање на ризици** од идни трошоци во износ од 8.448.000 мкд поврзано со затварањето на правен поврзан субјект кој е во фаза на ликвидација – АутоОне Ниш доо Р.Србија, при што истиот има директен ефект на финансиското работење на Аутомакедонија АД и на Групацијата. Оваа вонредна активност директно влијае на зголемени оперативни расходи и најдиректно на оперативната добивка. Менаџментот ги превзема сите потребни активности да оваа постапка се одвива најсоодветно и со најмали можни ефекти на работењето на Аутомакедонија АД.
- **Оперативната добивка од редовно работење е зголемена за 18% во 2019** во однос на 2018 и покрај погоренаведените вонредни активности, како резултат на зголемени приходи за 15% и соодветно менаџирање на останатите оперативни расходи во 2019 година во сите компании на Групацијата Аутомакедонија.
- **Нето финансискиот резултат во 2019** во однос на истиот период претходната година 2018 е намален, токму поради вонредната активност и вонреден трошок, и зголемени финансиските расходи се зголемени за 26% во 2019 г. на ниво на групација во однос на истиот период 2018 г поради финансиските активности околу затварањето и ликвидацијата на поврзаниот субјект АутоОне Ниш доо и од друга страна ефектурирање на инвестициони активности преку кредитни задолжувања, објавени и презентирани во годишниот извештај на Групацијата.

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

- Групацијата Аутомакедонија во 2019 година оствари зголемување на вкупната актива и пасива за 11% во однос на 2018 година.
- Генерално најголемо зголемување поради инвестициските активности има остварено во Материјалните средства во 2019 од 2%, и зголемување на Тековните средства во најголем дел поради зголемување на побарувањата од купувачи и останати побарувања за 26%.
- Вкупните обврски се зголемени поради зголемување на долгорочните обврски поради зголемување на обврските за долгорочни кредити поради инвестиционите вложувања презентирани во Годишниот Извештај на Групацијата како и останати резервирања за погоренаведената вонредна активност за ликвидација на поврзаниот правен субјект, но со намалување на тековните обврски за 4% и обврските кон добавувачи за 15% и намалување на обврските за краткорочни кредити за 3%. Зголемувањето на обврските за долгорочни кредити е ефектуирано преку започнување на отплата и искористување на долгорочните кредити во претходните периоди повлечени за инвестициони активности во 1. - Реконструкција на деловната зграда на Аутомакедонија АД во Центар, 2. – Изградба на деловен сервисно изложбен административен центар во населбата Злокуќани , пред Хубо, кои се финансирани преку инвестициони долгорочни кредити. Истото може да се види и преку параметрите на презентираниот паричен тек во состав на овој извештај во делот на парични текови од финансиски и инвестициони активности. Останати долгорочни резервирања во вредност од 8.448.000 мкд е наведена согласно претходно наведената вонредна активност.
- Вкупниот капитал и резерви се зголемени за 1% во 2019 година во однос на 2018 година на име зголемени резерви.

Исполнувањето на планот на сите компании во Групацијата е контролиран преку кварталните и семестралните менаџерски извештаи и колегиуми за утврдување на динамиката и насоката за понатамошни активности. Во однос на приходната страна планот за 2019 година е целосно исполнет со повисок износ на реализација во однос на планирано.

Менаџментот во 2020 целосно се залага за превземање на сите мерки за справување со престојната и неочекувана глобална криза како и зачувување на одредено ниво на стабилност. Деловниот план како и резултатите од неговото исполнување дополнително ќе бидат следени.

Со почит

Аутомакедонија АД Скопје

Христина Ружиновска  
Директор на финансии